

## GEMMA

685 m<sup>3</sup>/h△ Eurolux<sup>by</sup>FABER

\*Оваа модификација ќе се пласира откако ќе се потроши старата верзија со халогено осветлување.



GEMMA EG8 X A60 60 cm 17.750 ден.

GEMMA EG8 X A90 90 cm 19.150 ден.

ИНОКС

## C CLASS ➔ ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

	SPEED	1	2	3	INT
M <sup>3</sup> /H	315	480	610	685	
PA	370	460	480	500	
W	135	170	215	250	
dB(A)	45	56	63	68	

## LED LIGHT ➔ ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ


Капацитет 685 m<sup>3</sup>/h според европскиот стандард EN 61591  
Нова генерација на ENERGY мотор EG8  
Електронско управување  
Минимално ниво на бучава – 45 dB(A)  
LED осветлување – 2 x 1,1 W  
Метално – касетен филтер  
Енергетска класа C

## ➔ ПРЕДНОСТИ

Интензивна аспирација – 10 мин.  
Систем за брза монтажа/демонтажа  
LED осветлување

## ➔ ДОДАТОЦИ

Филтри со активен јаглен 1 бр. 1.590 ден.  
Долготраен филтер 1 бр. 4.990 ден.  
Иноксна задна преграда 60 см 4.750 ден.  
Иноксна задна преграда 90 см 6.500 ден.



ОСТРОВСКИ АСПИРАТОРИ

LOOK ISOLA

820 m<sup>3</sup>/h

△ Eurolux<sup>by</sup>FABER

LOOK ISOLA BRS X/V A90 90 cm 64.750 ден.

ИНОКС + ОГЛЕДАЛНО СТАКЛО

GLASSY ISOLA

650 m<sup>3</sup>/h

△ Eurolux<sup>by</sup>FABER

\*Оваа модификација ќе се пласира откако ќе се потроши старата верзија со халогено осветлување.

GLASSY ISOLA EG8PBX/V A90 90 см 31.490 ден.

ИНОКС + СТАКЛО

A CLASS ➔ ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

	SPEED	1	2	3	4	INT
M <sup>3</sup> /H	210	400	510	620	820	
PA	410	420	470	520	620	
W	60	65	80	115	270	
dB(A)	43	58	63	68	74	

➔ ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет 820 m<sup>3</sup>/h според европскиот стандард EN 61591  
Последна генерација на BRUSHLESS мотор  
Сензорско управување  
Минимално ниво на бучава – 43 dB(A)  
LED осветлување – 4 x 1,1 W  
Иноксни – касетни филтри  
Енергетска класа A

➔ ПРЕДНОСТИ

Интензивна аспирација – 10 мин.  
Одложено исклучување до 30 мин.  
Функција „Чист воздух“ 24 часа  
Индикатор за нечисти филтри  
LED осветлување  
Систем за брза монтажа/демонтажа

➔ ДОДАТОЦИ

Далечинско управување 3.400 ден.  
Комплет за далечински мотор 9.300 ден.  
Филтри со активен јаглен 1 бр. 1.590 ден.  
Долготраен филтер 1 бр. 4.990 ден.

D CLASS ➔ ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

	SPEED	1	2	3
M <sup>3</sup> /H	255	395	650	
PA	360	450	500	
W	135	170	250	
dB(A)	46	56	69	

➔ ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет 650 m<sup>3</sup>/h според европскиот стандард EN 61591  
Нова генерација на ENERGY мотор EG8  
Управување со пуш копчиња/Push buttons  
Минимално ниво на бучава – 46 dB(A)  
LED осветлување – 4 x 1,1 W  
Метално – касетни филтри  
Енергетска класа D

➔ ПРЕДНОСТИ

Систем за брза монтажа/демонтажа  
LED осветлување

➔ ДОДАТОЦИ

Филтри со активен јаглен 1 бр. 1.590 ден.  
Долготраен филтер 1 бр. 4.990 ден.

36 months GARANTIA  
GUARANTEE

Сите цени се со вклучен ДДВ | 13